

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 130 Год. LXII

Среда, 13 декември 2006

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2186. Одлука за помилување на осудени лица	1	2190. Правилник за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата.....	4
2187. Изменување и дополнување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се приредува во трговски центар „Ловец“ бр. 32 во Тетово.....	2	Совет за радиодифузија	
2188. Правилник за формата и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности.....	2	124. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси.....	6
2189. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, времето за пауза и распоредот на работното време.....	2	Нотарска комора на РМ	
		125. Решение од Нотарската комора на РМ	7
		126. Решение од Нотарската комора на РМ	7
		127. Решение од Нотарската комора на РМ	7
		128. Решение од Нотарската комора на РМ	7
		Објава за трошоците на живот и платите за месец ноември 2006 година.....	7
		Меѓународни договори	1-72
		Огласен дел	1-48

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2186.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Идавер Авдираман Арифи од с. Мала Речица.

II

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Бобан Лазо Гуровски, од Скопје,
2. Сашко Павле Јовановски, од Скопје,
3. Насер Џемаил Малики, од Тетово.

III

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. Бујамин Сејди Фидани од с. Неготино, Гостиварско, во траење од 3 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Томе Стеван Гроздановски од Битола, во траење од 1 месец,
2. Јовица Илија Пејковски од Скопје, во траење од 6 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1172
12 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2187.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.12.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР.23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА,
ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ,
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ
ПРИРЕДУВА ВО ТРГОВСКИ ЦЕНТАР „ЛОВЕЦ“
БР. 32 ВО ТЕТОВО**

1. Во Лиценцата под број 23-2196/2 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот „14“, а по зборот „среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“.

2. Ова изменување и дополнување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5834/1
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**2188.**

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/06), министерот за правда, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА
ПИСМЕНА ПОТВРДА ЗА ДОНАЦИИ ВО ЈАВНИТЕ
ДЕЈНОСТИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности.

Член 2

Писмената потврда се издава на образец со формат А-4 на бела хартија (Образец број 1).

Образецот од став 1 на овој член го содржи следниот текст: назив, архивски број и седиште на примателот на донацијата; Врз основа на член 4 став 3 а во врска со член 3 точка 1 став 2 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр.47/06) ; празен простор за називот на примателот на донацијата; издава „Потврда за донација; Се потврдува дека (празен простор за називот на давателот на донацијата) на (празен простор за називот на примателот на донацијата) донираше (празен простор за видот на донацијата); Потврдата се издава по барање на донаторот (празен простор за давателот на донацијата); и место за печат и потпис на раководното лице на примателот на донацијата.

Член 3

Потврдата за донацијата се издава по барање на донаторот, а по претходна реализација на донацијата.

Член 4

Примателот на донацијата потврдата за донација ја издава за потребите на донаторот.

Член 5

Образецот на потврдата отпечатена кон овој правилник е негов составен дел.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 09-4816/3
29 ноември 2006 година
Скопје

Министер,
Михајло Маневски, с.р.

Образец број 1

Бр. _____ од _____ 20 ____ год

Врз основа на член 4 став 3 а во врска со член 3 точка 1 став 2 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/06) _____, издава
(назив на примателот на донацијата)

**П О Т В Р Д А
за донација**

Се потврдува дека _____,
(назив на давателот на донацијата)

донираше на _____,
(назив на примателот на донацијата)

_____,
(вид на донацијата)

Потврдата се издава по барање на донаторот _____,
(назив на давателот на донацијата).

Раководител,

М.П. _____

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

2189.

Врз основа на член 26 став 6 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04 и 128/2006), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЧАСОТ
НА ПОЧЕТОКОТ И ЧАСОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО
НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВРЕМЕТО ЗА ПАУЗА
И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, времето за пауза и распоредот на работното време на продавниците, магацините, складовите, бензиските станици и деловните простори.

Член 2

Пријавата од член 1 на овој правилник е дадена на формат А4 и ги содржи следните податоци: назив и седиште на фирмата, дејност според Одлуката на националната класификација на дејности, адреса на продажниот објект и општина, вид на продажниот објект во кој ќе се врши трговијата, бројот на вработените во продажниот објект, часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, време за пауза, распоредот на работното време, место за приемен штембил на надлежните органи.

Образецот на пријавата од член 1 на овој правилник е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот и распоредот на работното време ("Службен весник на Република Македонија" бр.60/2004) .

ДО

општина, односно град Скопје

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија"

Бр. 08-13898/1
6 декември 2006 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

Место за печат и архивски број на
подносителот на пријавата

П Р И Ј А В А

ЗА ЧАСОТ НА ПОЧЕТОКОТ И ЧАСОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ,
ВРЕМЕТО ЗА ПАУЗА И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

1. Назив на фирмата на подносителот на пријавата:

2. Седиште на фирмата на подносителот на пријавата во согласност со уписот
на трговецот во соодветниот регистар
ул. _____ бр. _____ место _____

3. Дејност според Одлуката за националната класификација на дејности:

Шифра _____

Опис _____

4. Адреса на продажниот објект и општина

ул. _____ бр. _____
место _____

5. Вид на продажниот објект во кој ќе се врши трговија (трговија на мало, трговија на големо, услуги во трговијата и трговија надвор од продавниците)

☐ Продавница

☐ Самопослуга

☐ Стоковна кука

☐ Бензинска станица

☐ Магацин

☐ Склад на големо

☐ Посебно организиран затворен пазар

☐ Киоск

☐ Продажба преку автомат

☐ Подвижен продавач

☐ Склад за нафтени деривати

☐ Пазар на големо (зелен пазар)

☐ Пазар на мало (зелен пазар)

☐ Посебно организиран дел на зелен пазар

☐ Пазар за продажба на стари моторни возила

☐ Пазар за продажба на мало на добиток

☐ Саеми и стопански изложби

☐ Продажба на панаѓури

☐ Услуги во трговијата

Забелешка: квадратчето пред видот на продажниот објект за кој се однесува ова пријава се пополнува со X

6. Бројот на вработени во продажниот објект за кој се поднесува пријавата _____

7. Распоред на работно време

часот на почеток и часот на завршување на работното време

I. смена	од _____	до _____	пауза	од _____	до _____
II. смена	од _____	до _____	пауза	од _____	до _____
III. смена	од _____	до _____	пауза	од _____	до _____

ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТОК САБОТА НЕДЕЛА	од _____	часот _____	до _____	часот; _____
	од _____	часот _____	до _____	часот; _____
	од _____	часот _____	до _____	часот; _____

М.П

Потпис

Место за заверка од Државниот инспекторат
за труд

Место за заверка од Управа за јавни приходи

Место за заверка од Државниот пазарен инспекторат

Место за заверка од Државниот санитарен и
здравствен инспекторат

Место за заверка од Општината односно
Градот Скопје

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

2190.

Врз основа на член 190 став и член 75 став 3 и став 4 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 95 /2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 16 ноември 2006 година го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗА И НА СРЕДС- ТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата се уредува определувањето на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата на берзата

со дозвола за работење со хартии од вредност добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија), а особено:

- дефинирање на основната главнина на берза;
- структура на основната главнина при основање на берза;
- минималниот износ на основната главнина со кој берзата треба да располага во континуитет;
- начин на пресметка на вредноста на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата;
- содржината, начинот и роковите на поднесување на известување до Комисијата за износот на основната главнина и на средствата со кои располага берзата;
- контрола на основната главнина и на средствата со кои берзата треба да располага континуирано.

Основната главнина на берза

Член 2

Основна главнина на берза е вкупниот износ на сите влогови на акционерите, при што износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на основачите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од берзата.

Минимален износ на основна главнина на берза**Член 3**

Берза е должна да поседува и одржува во секој момент основна главнина во износ од најмалку 500.000,00 евра.

Структура на основната главнина на берза при основање**Член 4**

Основната главнина на берзата при основањето се состои од влоговите на основачите кои можат да бидат во вид на пари, ствари (подвижни и недвижни) и права што имаат имотна вредност, коишто можат да се проценат и изразат во пари (непаричен влог).

Основната главнина на берзата при основањето ја има следната структура:

- минимален износ на паричен влог од 20% од основната главнина;
- максимален износ на влогот во хартии од вредност во висина до 25% од основната главнина;
- максимален износ на влогот во подвижни ствари и права што имаат имотна вредност во висина до 15% од основната главнина и
- максимален износ на влогот во недвижни ствари во висина до 40% од основната главнина.

Средства на берза**Член 5**

Средства што ја сочинуваат основната главнина на берза се:

- пари и салда на готовинските сметки (жиро сметка и девизна сметка);
- депозити по видување, орочените депозити до три месеци и други депозити со подолг рок на орочување со отказан рок од три дена и депозитите со отказан рок од три дена, кои се депонирани во банките или штедилниците во Република Македонија или во странски банки на земји членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД;
- обврзници издадени од НБРМ и Република Македонија, Централна Банка или влада на земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД за кои постои ликвиден секундарен пазар;
- други краткорочни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија и други финансиски инструменти издадени од страна на НБРМ, Република Македонија, односно централна банка или влада на земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД;
- друг подвижен имот и права што имаат имотна вредност и
- недвижен имот.

Депозитите по видување на сметки кај домашните и странските банки кои служат како обезбедување по некоја преземена обврска и депозити за кои се води судски спор не се сметаат за средства од став 1 на овој член.

Начин на пресметка на вредноста на средствата на берза**Член 6**

Износот на средствата на берза се пресметува континуирано на месечно ниво.

Член 7

Доколку целиот или дел од износот на средствата на берза се обезбедува со обврзници, краткорочни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија и други финансиски инструменти издадени од Република Македонија, односно централна банка или влада на земја членка на ЕУ, како и на државите Исланд, Норве-

шка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД при пресметка на пазарната вредност на хартиите од вредност се користи просечна пазарна цена на хартиите од вредност постигната на берзата односно друг регулиран пазар во претходниот ден на тргување од денот на пресметката.

Вредноста на другите подвижни ствари се утврдува во согласност со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

Вредноста на недвижни ствари се утврдува во согласност со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

Доставување извештаи до Комисијата за нивото на основната главнина и за средствата на берза.

Член 8

Берзата е должна без одлагање во рок од 7 (седум) работни дена по истекот на претходниот месец да ја извести Комисијата за нивото на основната главнина и за средствата со кои располага во последниот работен ден од изминатиот месец.

Берзата е должна да го изготви извештајот од став 1 на овој член во форма ОГБЕ-1 за Ниво на средства на берза, утврдена во Прилог-1 на овој правилник.

Известување до Комисијата за хартии од вредност за неможноста за намирување на достасаните обврски на берза**Член 9**

Доколку берзата не може да ги намира достасаните обврски должна е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да ја извести Комисијата за истото.

Известувањето од став (1) на овој член задолжително го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени обврски на берзата, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои берзата ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот на средствата кој е користен за надоместување на достасани обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на состојбата на неликвидност.

Доколку настанат состојби од став 1 од овој член, берзата е должна да го изготви извештајот во форма ОГБЕ-2 содржан во прилог-2 од овој правилник.

Чување на документација**Член 10**

Берзата е должна да ги чува извештаите ОГБЕ-1 и ОГБЕ-2 на истиот начин како и другата документација. Во согласност со овие извештаи берзата мора да биде способна во секое време да ја докажува точноста на направената класификација по одделни ставки и вредноста на тие ставки.

Контрола**Член 11**

Комисијата за хартии од вредност врши контрола на износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата на берзата, како и на способноста за намирување на достасаните тековни обврски.

Завршни одредби**Член 12**

Правилникот влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-2704/1

4 декември 2006 година
Скопје

Комисија за харии од вредност
Претседател,
проф.д-р **Весна Пендовска**, с.р.

ПРИЛОГ - 1: Упатство за пополнување на ОГБЕ-1 формуларот:

- Во првата колона се внесува датумот на кој се однесуваат податоците
- Во втората колона се внесуваат парите во благајна и салдата на готовинските сметки;
- Во третата колона се внесуваат депозитите по видување и други депозити;
- Во четвртата колона се внесува износот на обврзниците;
- Во петтата колона се внесува износот на другите краткорочни хартии од вредност;
- Во шестата колона се внесува износот на износот на другите движни ствари и права што имаат имотна вредност;
- Во седмата колона се внесува вредноста на недвижните ствари;
- Во осмата колона се внесува вкупната вредност на средствата на берзата;
- Во деветтата колона се внесуваат евентуални забелешки во врска со податоците од одделен ред;
- Во формуларот се внесува датумот на известување;
- Потпис на одговорното лице за комплетирање на формуларот.

ФОРМУЛАР - 1:

ОГБЕ -1: Ниво на средства на берза

Берза:

Седиште:

Во денари

Дата	Пари (готовински сметки)	Депозити по видување и др. деп.	Обврзници	Други краткорочни хартии од вредност	Други движни ствари и права што имаат имотна вредност	Недвижни ствари	Вкупно средства 2+3+4+5+6+7=8	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2								
3								
4								

Датум на известување:

За берзата

Потпис на одговорно лице:

ПРИЛОГ - 2:

Упатство за пополнување на ОГБЕ-2 формуларот:

- Во третата колона се внесуваат сметките или листата на одредени ставки за кои берзата има податоци.
- Во четвртата колона се внесуваат податоци, во согласност со одделните ставки, како што се утврдени во ред 1 до 10 и 12 до 17; во ред 11 се внесува сумата на ставките од 1 до 10; во ред 18 се внесува сумата на ставките 12 до 17 и во ред 19 се внесува показателот на ликвидност.
- Во петтата колона се внесуваат евентуални забелешки во врска со податоците од одделен ред.
- Во формуларот се внесува датумот кога формуларот е завршен.
- Личноста (со име и презиме) која е одговорна за комплетирање на формуларот го потпишува истиот.

ФОРМУЛАР - 2:

ОГБЕ-2: средства и задолженост

Ред број	Ставка	Сметка/ листа	Салдо	Забелешки
1	2	3	4	5
1.	пари во благајната			
2.	салдо на денари на готовински сметки			
3.	салдо на странска валута на готовински сметки			
4.	депозити по видување			
5.	орочени депозити чиј рок достасува во следните три дена			
6.	депозити со отказан рок од три дена			
7.	краткорочни хартии од вредност			
8.	Обврзници и краткорочни хартии од вредност			
9.	Неискористени кредити одобрени од банки во РМ Република Македонија, односно банка во земја членка на ЕУ, како и на државите Исланд, Норвешка,			

	Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД			
10.	побарување за кое е примен доказ за плаќање однапред			
11.	Вкупно од 1 до 10			
12.	достасани обврски од услуги			
13.	други достасани обврски			
14.	Парични обврски што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
15.	обврски од работењето што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
16.	обврски од финансирање што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
17.	други обврски кои ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
18.	Вкупно од 12 до 17			
19.	Показател на ликвидност 11/18			

Датум на комплетирање на извештајот:

За берзата

Потпис на одговорно лице:

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

124.

Врз основа на член 37 став 1 точка 5 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл.весник на Република Македонија" бр. 100/05), Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 28-та седница одржана на 04.12.2006 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТИТЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

Член 1

Во Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси ("Сл.весник на РМ" бр. 113/2006), во членот 8 став 1 зборовите "еден вид програма не смее да биде застапен ниту помалку од 10% ниту повеќе од 30%", се заменуваат со зборовите "ниту една од медиумските функции не смее да биде застапена со повеќе од 33%".

Член 2

Во членот 8 став 2 зборовите "еден вид програма не смее да биде застапен ниту помалку од 10% ниту повеќе од 50%", се заменуваат со зборовите "таа не смее да биде застапена со повеќе од 50%".

Член 3

Во членот 17 став 1 зборовите "во кој застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции, еден вид програма не смее да биде застапен ниту помалку од 10% ниту повеќе од 35% во вкупната програма што се класифицира според медиумската функција.", се заменуваат со зборовите "кај кои говорниот дел од програмата остварува најмалку две медиумски функции, ниту една медиумска функција не смее да биде застапена со повеќе од 45% во говорниот дел од програмата во текот на една седмица. Во говорниот дел од програмата не се сметаат сегментите од програмата што, согласно член 4 од овој правилник, не се класифицираат според медиумската функција".

Член 4

Во членот 17 став 2 зборовите “во кој застапените видови програми претежно остваруваат една од трите медиумски функции, еден вид програма не смее да биде застапен ниту помалку од 10% ниту повеќе од 55% во вкупната програма што се класифицира според медиумската функција.”, се заменуваат со зборовите “кај кои говорниот дел од програмата претежно остварува една медиумска функција, таа не смее да биде застапена со повеќе од 65% во говорниот дел од програмата во текот на една седмица. Во говорниот дел од програмата не се сметаат сегментите од програмата што, согласно член 4 од овој правилник, не се класифицираат според медиумската функција”.

Член 5

Во главата IV Завршни одредби, по членот 25 се додава нов член 25-а кој гласи: “Изменување и дополнување на овој правилник се врши во писмена писмена форма”.

Член 6

Овој правилник влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-3084/4
4 декември 2006 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски с.р.

**НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****125.**

Врз основа на Решение за спроведување истрага Ки. бр. 808/06 на Основен суд Скопје I - Скопје, а во врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 6.12.2006 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Привремено се оддалечува од вршењето на функцијата нотар Никола Стојменовиќ од Скопје, со службено седиште на ул. “Анкарска” бр. 33.
2. Привременото оддалечување од вршењето на функцијата ќе трае до завршувањето на истрагата.
3. За време на привременото оддалечување од вршењето на функцијата, нотарот не смее да презема никакви службени дејствија.
4. За време на привременото оддалечување, на нотар Никола Стојменовиќ му се одзема службениот печат.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

126.

Врз основа на Решение за спроведување истрага Ки. бр. 807/06 на Основен суд Скопје II - Скопје, а во врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, Претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 16.11.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Привремено се оддалечува од вршењето на функцијата нотар Боривој Стојкоски од Скопје, со службено седиште на ул. “Јани Лукровски” бр. 3.
2. Привременото оддалечување од вршењето на функцијата ќе трае до завршувањето на истрагата.
3. За време на привременото оддалечување од вршењето на функцијата, нотарот не смее да презема никакви службени дејствија.

4. За време на привременото оддалечување, на нотар Боривој Стојкоски му се одзема службениот печат.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

127.

Врз основа на Решение за спроведување истрага Ки. бр. 808/06 на Основниот суд Скопје I - Скопје, а во врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 06.12.2006 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Привремено се оддалечува од вршење на функцијата нотар Гордана Ракочевиќ од Скопје, со службено седиште на ул. “11-ти Октомври” бр. 17.
2. Привременото оддалечување од вршењето на функцијата ќе трае до завршување на истрагата.
3. За време на привременото оддалечување од вршењето на функцијата, нотарот не смее да преземе никакви службени дејствија.
4. За време на привременото оддалечување на нотар Гордана Ракочевиќ и се одзема службениот печат.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

128.

Врз основа на Решение за привремено оддалечување на нотар Гордана Ракочевиќ од вршење на функцијата, а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 06.12.2006 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се определува нотар Љубица Ковчегарска од Скопје, со службено седиште на Железнички транспортен центар, локал 716 да издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши други неопходни активности во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Гордана Ракочевиќ од Скопје, со службено седиште на ул. “11-ти Октомври” бр. 17.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2006 година, во однос на месец октомври 2006 година, е повисока за 0,9 %.
2. Правото на пораст на платите за месец ноември во однос на месец октомври 2006 година за работодавците изнесува 0,45%.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ИЗДАНИЈАТА

Изданија	Цена
1. Изборен законик, 2006	300,00
2. Закон за стечај, 2006 <i>од д-р Кирил Чавдар</i> <i>(со објаснувања, судска практика и предметен регистар)</i>	600,00
3. Збирка на прописи од областа на судството, 2006 <i>Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители.</i>	400,00
4. Закон за трговските друштва <i>со вовед, 2004</i>	500,00
5. Закон за општата управна постапка (со коментар) <i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>	500,00
6. Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	400,00
7. Кривичен законик <i>од проф. д-р Методија Каневчев</i> <i>(со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005</i>	600,00
8. Закон за работните односи <i>(редакциска збирка, 2005)</i>	400,00
9. Устав на Република Македонија <i>(со сите амандмани од I - XXX), 2005</i> <i>на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат</i>	300,00

П О Р А Ч К А БР. 130

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2006 година. (М.П.) _____




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006130